

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕИТЕ

Службен весник на РМ, бр. 116 од 01.09.2010 година

Член 1

Во Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004 и 89/2008), членот 45 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- во утврдениот рок стручно не го обработи музејскиот материјал (член 20 став (1)),

- не врши ревизија на музејски предмети (член 21),

- јавно не ги истакне деновите и часовите за посета и не определи намалени цени за одреден вид посетители (член 25 ставови (2), (3) и (4)),

- не маркира музејска копија со знак дека се работи за копија (член 27 став (2)) и

- не води регистар на музејски копии (член 27 став (6)).

(2) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) За прекршокот од ставот (1) алинеја 4 на овој член на правното лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети кои се стекнати со извршување на прекршокот.

Член 2

По членот 45 се додаваат три нови члена 45-а, 45-б и 45-в, кои гласат:

“Член 45-а

(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- врши музејска дејност без решение дека ги исполнува условите за почеток со работа на музејот (член 7),

- не води влезна книга, книга на инвентар, излезна книга и други видови на евиденција (член 20 ставови (1) и (2)),

- за еден музејски предмет изработи повеќе од пет копии (член 27 став (4)),

- употреби музејска копија за комерцијални цели (член 27 став (5)) и

- изработува копија со комерцијална цел и репродуцира музејски предмет без согласност од музејот (член 28).

(2) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член на физичкото лице.

(4) За прекршокот од ставот (1) алинеи 3, 4 и 5 на овој член на правното лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети кои се стекнати со извршување на прекршокот.

(5) За прекршокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член на физичкото лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети кои се стекнати со извршување на прекршокот.

Член 45-б

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за култура утврди дека е сторена неправилност која согласно со овој закон е пропишана

како прекршок од членот 45 на овој закон, инспекторот за култура е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во определен рок и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за култура.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Министерството за култура во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе субјекти.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку инспекторот за култура при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.

(8) Доколку инспекторот за култура при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен орган.

(9) Министерството за култура води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за култура.

Член 45-в

Министерството за култура за извршените контроли од страна на инспекторите за култура изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на веб страницата на Министерството за култура на унифициран квартален преглед."

Член 3

Во членот 45-а кој станува член 45-г ставот (1) се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членот 45 на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен за работите од областа на културата (во натамошниот текст: Прекршочниот орган), а за прекршоците утврдени во членот 45-а од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд."

Член 4

Во членот 45-б кој станува член 45-д став (1) по бројот „45" се додаваат зборовите: „и 45-а".

Во ставот (2) зборовите: „Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапката за порамнување" се бришат, а зборот „инспектор" се заменува со зборот „Инспектор".

Во ставот (4) зборот "може" се брише.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на платниот налог се согласува да ја плати глобата."

Член 5

Подзаконските акти кои се предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.